

За македонските туристи летувалиштата во Бугарија веќе не се привлечни, иако до лани масовно летуваа на црноморскиот брег. Поради политичките околности, за Грција ретко кој прашува. Визниот режим и зголемувањето на цените на аранжманите во Бугарија, како и проблемите со името со Грција, нашите туристи ги принудува да ги откажуваат летувањата во познатите одморалишта во овие две соседни земји и да бараат нови места за летниот одмор.

Затоа, пак, нашите граѓани сè повеќе се преориентираат кон нови туристички места.

Годинава хит-дестинација е Албанија, но има голем интерес и за Хрватска. За Турција и за Египет, како што велат од туристичките агенции, интересот е стандардно солиден. А за оние со поплиток џеб, капењето во домашните езера. И додека Македонците се сконцентрирани на плажите, странците, пак, одморот претежно го користат за разгледување на културно-историските споменици.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Домашните туристички работници и хотелиери очекуваат добра посетеност за време на претстојната главна туристичка сезона. Тие на ова се надеваат, имајќи го предвид, од една страна намалениот интерес на македонските граѓани за летување во Грција, и од друга страна, сè поголемата заинтересираност на странските туристи за охридската понуда.

И ова лето се очекува најбројни да бидат домашните гости, но и туристите од соседните држави, пред сè, од Србија, Бугарија, Албанија, како и од Косово.

Голем е бројот и на странци кои во овој период веќе летуваат во Охрид. Најбројни се туристите од Србија и од

И ГОДИНАВА ДОМАШНИОТ ТУР ОХРИДСКОТО КРАЈБРЕЖЈЕ



ОХРИД Е ТУРИСТИЧКИ БИСЕР БРОЈ ЕДЕН ВО МАКЕДОНИЈА

НАЈБРОЈНИ - АМА ОД СО

Албанија, а ги има и од Бугарија, Косово, но и од подалечните Холандија и Израел, кои од неодамна пристигнуваат организирано со чартер летови.

Хотелските капацитети се од 60 до 90 отсто исполнети, а голем интерес и оваа година има за приватното сместување, каде цените останаа непроменети. За кревет туристите плаќаат од 300 до 1.000 денари, во зависност од местоположбата и од условите кои ги нудат приватните станоиздавачи. Засага туристичките работници се задоволни од посетеноста, а дел од нив дури оптимистички најавуваат дека претстои досега најуспешната сезона. Се надеваат на рекордна туристичка жетва со повеќе од 1,5 милион ноќевања.

СТРАНЦИ ОД СОСЕДСТВОТО

Во јули и во август Охрид ќе биде топ-дестинација за туристите од соседните земји, а најмногу гости, како и изминатото лето, се очекуваат од соседна Србија. Туристичките работници велат дека причина за тоа е што тие можат да дојдат без долги формалности за визи, цените за сместување се пристојни, а во споредба со соседните земји, цените на угостителските услуги и другата вонпансионска понуда се два до три пати пониски. Ова лето гостите, особено помладите, ќе можат да уживаат во уредените 12 нови плажи, на кои ќе се организираат дневни журки, што е тренд

ПЛАЖИ ПОЛНИ, СПАСИТЕЛИ МАЛКУ

Туристите, чести посетители на македонските плажи, велат дека се сигурни само во Охрид, каде што е очигледно присуството на спасувачките екипи. Според законските прописи, закупвачите на плажите се должни на површина од 660 метри квадратни, што се обележува на езерскиот брег, да обезбедат по еден спасител на вода.

Повеќето плажи низ македонските

во светските туристички метрополи.

Туристите сè повеќе се интересираат за сместување во апартмани. Веќе се прават резервации за јули и за август и очигледно е дека за апартманите се најзаинтересирани гостите од Србија.

Интересот за апартманско сместување е зголемен зашто условите се подобри од оние во хотелите, а цените се пониски. Велат, апартманското сместување во комбинација со пристојните цени на исхрана во рестораните и просторот за бесплатен паркинг битно ја намалува цената на вкупните трошоци за одмор.

Приватното сместување, за кое се проценува дека има капацитет од околу 25.000 легла, и ова лето ќе биде најискористено. Цените се движат од 250 до

ИЗАМ ЌЕ СЕ ПОТПИРА НА



СТРАНЦИТЕ СЕДСТВОТО

туристички центри се оставени речиси без ниту еден обучен спасител, кој би се грижел за капаците и би ги предупредувал за опасностите кои ги демнат во водата. Во изминативе години, со комерцијализацијата на плажите, единствено во Охрид се обучени стотина професионални спасители.

За разлика од овој туристички центар, на дојранското и на преспанското крајбрежје, каде од година в година се зголемува бројот на посетителите, нема речиси ниту еден обучен за спасител.

300 денари за легло во поширокото градско подрачје, додека во централното подрачје и во туристичките населби, во зависност од квалитетот и од близината до езерото, се движат од 300 до 500 денари.

Туристичките работници предупре-

дуваат дека при организирањето на одморот, потенцијалните гости треба да го избегнуваат барањето соби за сместување на улица и да не се договараат додека не проверат барем на уште едно место.

Добар совет за сите кои сакаат да се возат со такси е прво да прашаат дали таксистот вози со таксиметар и по која цена, или во спротивно да прашаат во возило на друга такси-компанија.

ПРОПУСТИ ПО НАВИКА

Охридските туристички работници, како по некое непишано правило, првиот туристички бран го дочекаа неподготвени. И покрај многуте најави за навремена подготвеност на плажите тие сепак изминатиот викенд беа вистински градилишта.

На пример, сè уште не е извршено опесочување на некои плажи, не се во функција ниту соблекувалните, а сè уште

се монтираат и шанковите.

Сепак, дека не е сè така црно сведочи и фактот што се поставени корпи за отпадоци на секој метар и се отстранети дивите депонии кои минатите години беа во близина на плажите.

Факт е дека од туризмот може добро да се живее доколку градот е полн со гости, па угостителско-туристичкиот еснаф засега не ги зголеми цените на храната и на пијалациите. Во рестораните и во кафетериите просечните цени за кафењата се 50 денари, за соковите од 50 до 80, а пивото од 60 до 100 денари, во зависност од тоа дали е домашно или е странски бренд. Дел од луѓето од овој бизнис тврдат дека попознатите угостителски објекти се договориле да не ги зголемуваат цените во шпицот на главната туристичка сезона.

И годинава, како и во претходните две-три години главна опасност за капаците се скутерците, кои со голема брзина се приближуваат на неколку метри од плажите преполни со гости. Очигледно, овие жестоки момчиња не се исплашија од најавените строги санкции и високи парични казни, кои локалната власт ќе ги изрекува за секое непочитување.

Како и да е, инспекторите на Капетанијата и езерската полиција ветија дека годинава безбедноста на капаците ќе им биде приоритет и дека скутерите и глисерите ќе бидат строго контролирани. За секое непочитување ќе изрекуваат казни од 300 до 500 евра.

Тие велат дека плажите треба уредно да бидат обележани со меѓусебно поврзани пловки со портокалова и бела боја. На капаиштата обележаниот простор треба да биде 150 метри од брегот. Во тој дел не е дозволено да влегуваат скутери.

Оние кои сакаат летово да бидат во Охрид треба добро да се распрашаат за превозот. Најголемиот автопревозник "Галеб" ги зголеми цените, па така билет од Скопје до Охрид наместо 450 сега чини 520 денари, а повратниот билет од 630 е зголемен на 750 денари. Постои и опција и за такси-превоз за четири лица по цена на автобуски билет од локацијата кај автобуската станица во Скопје.

Како и да е, со современо уредените плажи, кои заедно со оние од хотелите ги има повеќе од 20, Охрид ќе биде вистински хит ова лето. Плажите личат на оние во развиените туристички центри и ќе нудат богата дневна забава. Влезот, според конвентниот договор со Владата, ќе биде бесплатен, а се плаќа најмувањето лежалки и други ре-квизити.



ADNAN REISEN STUTTGART



**Informacii
od 900 до 2100**
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KIČEVO
**VERBUNDUNG MIT
SPOJUVANJE SO**
STRUGA PRILEP
OHRIID BITOLA

Adnan Reisen

Büro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA